



Република Северна Македонија  
Државен завод за статистика

### Образец ДТТ

Член 26 од Законот за државната статистика  
(„Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11,  
104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18) и  
Програмата за статистички истражувања за периодот  
2018-2022 година („Службен весник на Република  
Македонија“ бр.22/18 и 224/18).

## ПРАШАЛНИК ЗА ДЕЛОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ТРГОВИЈА НА МАЛО

### Податоци за деловниот субјект за кој се пополнува извештајот

1	Деловен субјект-назив	
2	Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС	
3	Општина-шифра	
4	Општина-назив	
5	Населено место-ншифра	
6	Населено место-назив	
7	Улица-назив	
8	Реден број на деловниот субјект од адресар	
9	Дејност според НКД Рев. 2	
10	Сопственост	
11	Облик на организирање	

### Прашање 1. Како ја оценувате тековната економска состојба на Вашиот деловен субјект во тековното тримесечје? (споредена со нормалната за сезоната)

- Добра .....
- Задоволителна (нормална за сезоната) .....
- Лоша .....

### Прашање 2. Како ја оценувате тековната количина на залихите во Вашиот деловен субјект во тековното тримесечје? (споредена со нормалната за сезоната)

- Мала .....
- Нормална за сезоната .....
- Голема .....

### Прашање 3. Кои се ограничувачките фактори за подобрување на тековната економска состојба на Вашиот деловен субјект? (може да изберете неколку одговори)

1	Нема	<input type="checkbox"/>
2	Слаба побарувачка од купувачите	<input type="checkbox"/>
3	Зголемена понуда на пазарот	<input type="checkbox"/>
4	Зголемени трошоци за труд	<input type="checkbox"/>
5	Зголемени финансиски трошоци (камати)	<input type="checkbox"/>
6	Добивање на банкарски кредити	<input type="checkbox"/>
7	Зголемена конкуренција	<input type="checkbox"/>
8	Недостиг на продажен простор	<input type="checkbox"/>
9	Недостиг на магацински простор	<input type="checkbox"/>
10	Недостиг на обучен кадар	<input type="checkbox"/>
11	Друго	<input type="checkbox"/>
12	(наведете)	.....

**Прашање 4. Како ја оценувате тековната финансиска состојба на Вашиот деловен субјект во ова тримесечје, споредена со претходното?**

- Подобрена .....
- Непроменета .....
- Влошена .....

**Прашање 5. Како ги оценувате продажните цени на Вашиот деловен субјект во ова тримесечје во споредба со претходното?**

- Зголемени .....
- Стабилни .....
- Намалени .....

**Прашање 5а. Доколку продажните цени се зголемени, наведете дали се зголемени со:**

- Поголем процент .....
- Ист процент .....
- Помал процент .....

**Прашање 6. Какви се очекувањата за порачките од домашни/странски добавувачи во наредното тримесечје?**

		Вкупно	Домашни	Странски
1	Ќе се зголемат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ќе останат исти	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ќе се намалат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Прашање 7. Какви се очекувањата за продажните цени во наредното тримесечје?**

- Ќе се зголемат .....
- Ќе останат стабилни .....
- Ќе се намалат .....

**Прашање 7а. Доколку очекувате продажните цени да се зголемат, наведете дали очекувате да се зголемат со:**

- Поголем процент .....
- Ист процент .....
- Помал процент .....

**Прашање 8. Какви се Вашите очекувања во однос на економската состојба на Вашиот деловен субјект во наредните две тримесечја?**

- Ќе се подобри .....
- Ќе остане непроменета .....
- Ќе се влоши .....

**Прашање 9. Какви се Вашите очекувања во однос на бројот на вработени во наредното тримесечје?**

- Ќе се зголеми .....
- Ќе остане непроменет .....
- Ќе се намали .....

Поднесол: \_\_\_\_\_

Одобрил: \_\_\_\_\_

Потрошено време (часови и минути): \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

(М.П.)